

## **ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)**

Оваа политика е донесена во согласност со законските и подзаконските одредби како и интерните акти во врска со заштитата на личните податоци кои ги обработува СЗВ Центар за возила ДООЕЛ во рамките на секојдневното работење, со цел транспарентно известување на клиентите и соработниците на Друштвото кога станува збор за користење на веб страницата [www.sv.mk](http://www.sv.mk).

Оваа политика има за цел да го уреди управувањето со текстуални датотеки што веб страницата на СЗВ Центар за возила ДООЕЛ ги поставува на компјутерот или мобилниот уред заради чување на информации за посетата на клиентот на страната.

### **Што се колачиња?**

Колачињата се мали текстуални датотеки што веб страницата која ја посетувате ги поставува на Вашиот компјутер или мобилен уред заради чување на информации за вашата посета. Овие текстуални датотеки можат да бидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате и да помогнат во Вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите истата веб страница. Колачињата се „пасивни“ бидејќи содржат информации кои вашиот пребарувач може да ги поврати, но не содржат програми, вируси или малициозен софтвер.

Колачињата обично истекуваат по одреден временски период, кој може да биде во траење од неколку минути до повеќе од една година.

Постојат разни видови колачиња и тие обично се сортираат според времетраењето, доменот на кој припаѓаат и намената (целта):

Колачињата според времетраењето може да се поделат во две категории: „за време на сесијата“ и „трајни (упорни)“.

Колачињата „за време на сесијата“ се привремени и се бришат кога ќе го затворите пребарувачот или по одреден период на неактивност.

„Трајните“ колачиња остануваат на вашиот компјутер до датумот на истекување/времето утврдено од креаторот на колачињата.

Колачињата според доменот на кој припаѓаат, се поделени на:

Колачиња кои се поставени од сопственикот на доменот што се посетува, односно колачиња од први лица и

Колачиња кои се поставени од трети страни, од друг домен различен од оној што го посетил корисникот (Facebook, Google и сл.).

### **Што прават колачињата?**

Колачињата можат да содржат многу видови информации за вашата посета на одредена веб страница, но најчесто се користат за чување на избраните преференции, како што се јазик, големина на фонт, содржина на кошничката, поставки за приватноста и состојба на најавување. Колачињата не содржат лични или приватни податоци за вас, но можат да соберат информации за вашите навики на пребарување. Во најголем дел, колачињата го подобруваат вашето корисничко искуство со пребарувањето со тоа што спречуваат постојано да ја одбирате истата опција секогаш кога посетувате некоја страница.

Меѓутоа, веб страниците исто така користат колачиња кои служат за рекламирање согласно вашите интереси врз основа на избраните преференции или содржината на страниците што сте ги посетиле. Од овие причини, некои веб корисници ги бришат или одбиваат одредени типови на колачиња, односно колачиња од одредени страници.

#### **Дали можете да ги избришете колачињата?**

Да, можете да ги прегледате колачињата зачувани на Вашиот компјутер и да ги избришете некои или сите. Сепак, секој пребарувач има различна постапка за таа цел.

Имајте предвид дека во некои случаи, бришењето на колачиња ќе влијае на Вашето корисничко искуство при повторна посета на некоја страница. На пример, можеби ќе бидете принудени повторно да се најавите, или предметите додадени во вашата кошничка ќе исчезнат.

#### **Како ги користиме колачињата?**

Ние ги користиме колачињата на различни начини со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата страница.

#### **Колачиња што ги поставуваме**

<b>Неопходни</b>	Неопходните колачиња овозможуваат веб страницата да биде употреблива, односно ги овозможуваат основните функции, како што се навигација на страницата и пристап до заштитените подрачја. Без овие колачиња веб страницата не може да функционира правилно.
<b>Преференцијални</b>	Преференцијални колачиња овозможуваат веб страница да запомни информации што го менуваат начинот на однесување или изгледот на веб страницата, како на пример префериран јазик или регионот во кој се наоѓате.
<b>Статистички</b>	Статистичките колачиња им помагаат на сопствениците на веб страниците да разберат како посетителите комуницираат со веб страницата со собирање и анонимно пријавување на податоците.
<b>Маркетинг</b>	Маркетинг колачињата се користат за следење на посетителите преку веб страниците. Целта е да се прикажат реклами кои се релевантни и го интересираат корисникот, а што е воедно важно за огласувачите како трети страни.

#### **Колачиња кои се користат од страна на СЗВ Центар за возила ДООЕЛ**

Привремени колачиња – овие колачиња се складираат на Вашиот компјутер и при затворање веб прелистувачот автоматски се бришат. Истите овозможуваат <https://sv.mk> да добие привремени податоци, како на пример коментари или состојба на кошничката.

Трајни колачиња – овие колачиња остануваат на Вашиот веб прелистувач и откако ќе ги затворите и истите имаат рок на истекување. <https://sv.mk> користи трајни колачиња за олеснување на пристапот на регистрираните колачиња.

Ако имате какви било прашања или проблеми, Ве молиме контактирајте нè на следната електронска адреса: [info@sv.mk](mailto:info@sv.mk).